

ПРАВОПИС НА СТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

БА (ЗЕМЈАТА)

БА - Земјата како планета, стварност и бит човечка. Фактичка состојба.

БЕ - Земјата како планета, стварност и бит човечки во идејна смисла.

БИ - Земјата како стварност и процесите на раѓање и растеж на неа.

БО - Земјата како стварност и процесите на вознесување и возвишеност.

БУ - Земјата како стварност и процеси на пад на возвишеностите.

Б - Земјата како стварност човечка. Фактичка состојба.

Во старата Македонија, старите Македонци верници по учењето на Религијата на Сонцето, а тоа е ВЕРАТА, го создале првиот, слогов, стар Македонски, а подоцна и Светски јазик, кој е јазикот на Светлината Божествена на Сончевата аура или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Тој јазик е СВЕТОТО ПИСМО на површината на Земјата во сите времиња. Нашата мајка планетата Земја е материјата, физиката, негативноста. Сонцето на Небото е нашиот татко, духот, позитивноста, а кој дух, душа и позитивност се аура во луѓето и се дел од Сончевата аура. Нашата планета мајка Земја е физиката, материјата, негативноста во земната природа и во луѓето физиката е делот од Земјата, која ја нарекувале со слогот БА - ЗЕМЈАТА. Зборот ЗЕМЈАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар македонски јазик и го искажува постоењето на ЗЕ(ЗОРАТА) М(МОЈА) ЈА(ВНАТРЕШНА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на Земјата за верниците според учењето на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. Нашата мајка, планетата Земја претставува голема, тркалезна топка во својот поголем дел, изградена од: земна тврда материја со разни хемиски елементи, поголемо количество вода со релјефен површински земен дел и од атмосфера како нејзина непосредна најблиска воздушна обвивка. Планетата Земја е дел од нашиот или неговиот на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), Сончев систем на планети, негови вечни сателити кои кружат околу него по своја траекторија. Планетата Земја нема своја сопствена енергија и светлина, која би ја осветлила и загревала нејзината површина, затоа тоа го прави ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) или Сончевата аура со нејзиниот голем, моќен и вечен спектар на зраци. Сончевата аура или ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е космичко тело на огромна, вжештена топка која зрачи вечно со светлина и топлина во космичкиот простор, каде што е ос-

ветлена и огреана со дел од нејзиниот спектар на зраци и нашата планета Земја. Сончевата аура, или ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), која ја осветлува и загрева планетата Земја во денските и во годишните циклуси има голем спектар на зраци кои содржат штетни и нештетни зраци по животот Земен, видливи и невидливи за човечкото око, а како дел од тие невидливи зраци е и СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА. Во Вселената и во природата Земна, како дел од неа, односно во нејзината градба, постојат два основни поларитета: СВЕТЛИНАТА ПОЗИТИВНОСТА (+) и ТЕМНИНАТА НЕГАТИВНОСТА (-). Сончевата аура или ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) со

постоењето на две спротивни страни: на аурата, душата со зрачење на ПОЗИТИВНОСТА и духот, и на материјата, телото кое нема зрачење, тоа е НЕГАТИВНОСТА или физиката. Со својот вечен израз во денски и во годишни циклуси на површината на планетата Земја, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) или Сончевата аура ја осветлува и ја загрева со што ги создава сите нејзини услови и форми на живот, како растителен и животински свет, во кој е и човекот. Со својата позитивна светлина, астрална Божествена која зрачи и паѓа на површината на Земјата, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е во вечна улога на СВЕТЛИНАТА, ПОЗИТИВНОСТА (+), духот,

СТАРИОТ ДРЕВЕН МАКЕДОНСКИ

своето моќно, вечно, непрекинато, светло позитивно зрачење е СВЕТЛИНАТА ПОЗИТИВНОСТА (+), или со својата аура е духот, а планетата Земја без свој источник на светлина и топлина е вечно студена и темна, таа е ТЕМНИНАТА НЕГАТИВНОСТА (-), а со својата материја е физиката. На површината на планетата Земја владее вечно ТЕМНИНАТА, НЕГАТИВНОСТА, над неа доминира злото, затоа што самата планета Земја нема свој извор на БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА, која ќе ја осветлува и загрева, а сè тоа го прави ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) со својата БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА и топлина во денски и во годишни циклуси условени од кружното движење на Земјата околу својата оска и околу Сонцето. Со секоја зора на источниот хоризонт се покажува ЗЕМЈАТА или, во ТЕМНИНАТА на просторот како внатрешноста Небесна и Земна, се остварува религиозната состојба на постоење на ЗЕ(ЗАЗОРЕНОСТА) М(МОЈА) ЈА(ВНАТРЕШНА) над ТА(ТЕМНИНАТА) ноќна на површината на Земјата. Со остварувањето на таа вечна религиозна состојба на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на неговата зора, изгрев на источниот хоризонт, а тоа е постоењето на ЗЕ(ЗАЗОРЕНОСТА) М(МОЈА) ЈА(ВНАТРЕШНА) над ТА(ТЕМНИНАТА) искажана од верниците на површината на Земјата, всушност со таа религиозна состојба на верниците им се појавува површината на Земјата, која тие ја гледаат, познаваат, препознаваат и ја користат. Со таа поделба на постоењето во Вселената и во природата на СВЕТЛИНАТА ПОЗИТИВНОСТА (+) и на ТЕМНИНАТА НЕГАТИВНОСТА (-) е токму

а планетата Земја, како материја без светлина е ТЕМНИНАТА, НЕГАТИВНОСТА (-) или физиката. Во тој нивен позитивен спој и зависност настануваат многу процеси на раѓање, создавање на разни форми и процеси на живот. Како што укажав на почетокот на книгата БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА, која е ПОЗИТИВНОСТА (+) е творечката, создавачката сила на животот Земен и неговите вредности и услови, а НЕБОЖЕСТВЕНАТА или ТЕМНИНАТА, НЕГАТИВНОСТА (-) е деградиралка и уништувачка сила на животот Земен и на неговите услови и вредности, која доминира и владее во подолг временски период. Со исполнувањето на тој принцип, на односот меѓу Сонцето и Земјата, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на СВЕТЛИНАТА, ПОЗИТИВНОСТА (+) се јавува во улога на духот или Таткото, а планетата Земја, која е материјата, физиката, без своја светлина, енергија е ТЕМНИНАТА, НЕГАТИВНОСТА (-). СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА која паѓа со постојаните денски и годишни циклуси од ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е Таткото, духот кој ја оплодува и ја прави да биде мајка - Мајката Земја. Таа вечно раѓа форми и процеси на живот, според Религијата на Сонцето е нарекувана СВЕТА БОГОРОДИЦА. Со тој позитивен однос на вечната, светла позитивна астрална Божествена зависност на планетата Земја од Сончевата аура, односно од ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), во своите денски и годишни циклуси на светло позитивна ВОЗВИШЕНОСТ на Небесниот свод над површината на планетата Земја, врз чија физика, материја е најсилно присутна, ги

По книгата "Религија на сонцето, првиот и вториот антички македонски јазик - Светото писмо" од авторот **Атанас Пчеларски**
Контакт:
тел. 389 2 3173 404, 076-566-617,
e-mail: atanas@strumjani.com.mk

создава тие потребни услови за живот и ја оплодува најсилно и најобилно мајката Земја, или ја има религиозната состојба и значење на зборот БРАКОТ. Зборот БРАКОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на Б(ЗЕМНОТО) РА(СОНЦЕ) КО(ВОЗВИШУВАЧКО) над Т(ТЕМНИ-

АНТИЧКИ ЈАЗИК

НАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Човечкиот организам е составен од физика и дух, во кој физиката е НЕГАТИВНОСТА или материјалниот дел од мајката Земја, а духот, душата или аурата, е ПОЗИТИВНОСТА, како светлина, енергија, е делот вграден од таткото Сонце, кој е Божественоста во луѓето. Поаѓајќи од тие два важни принципа во човечкиот организам, доколку во својот Земен живот човекот живее по физиката ќе биде НЕГАТИВЕН, а ако живее по духот ќе биде ПОЗИТИВЕН. Со духовниот начин на живеење, со градењето на што повисоко ниво на ПОЗИТИВНОСТА, со постоењето на астралната, внатрешна светлина, Божествена во душата, во аурите Лични, Семејни, Колективни, по место на живеење и место на работа, во Народната сфера на тоа позитивно ниво по место и по време на живеење ќе има процеси на светло позитивното, астрално Божествено зрачење на тие Земни човечки аури на верниците. Со процесите на светло позитивното зрачење на аурите на верниците, по соодветните нивоа се создаваат и соодветните нивни човечки, Земни ПОЗИТИВНИ полиња на убавината, љубовта, вистината, правдата, добрината, редот, мирот, свеста, совеста, честа, чесноста, чистината, мудроста, среќата, слободата и многу други. Кога не е присутна БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), како ПОЗИТИВНОСТ на површината на Земјата, во денски и во годишни циклуси на позитивно зрачење, настапуваат перио-

дите на НЕГАТИВНОСТА, а тоа се: ТЕМНИНАТА ноќна, како мрак, и СТУДОТ зимски со многу слабо, кратко и ниско позитивно зрачење на аурата Сончева, зрачење кое не е доволно силно да ја осветли и да ја загрее површината на Земјата. Кога веќе ја имаме во ДОМИНАЦИЈА, по место и по време на постоење на Земјата, НЕГАТИВНОСТА, која е ТЕМНИНАТА ноќна и СТУДОТ зимски и немаме процеси да се диктираат животните услови, вредности и резултати, го немаме позитивниот диктатор. Со постоењето на БОЖЕСТВЕНОСТА Земна, а тоа е СВЕТЛИНАТА на Сончевата аура или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), ќе ги БИВАТ, БИДАТ сите Земни животни услови, процеси, вредности и резултати по место и по време на постоење. Зборот БИВАТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на БИ(ЗЕМНАТА) ВА(БОЖЕСТВЕНОСТ) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот БИДАТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на БИ(ЗЕМНАТА) ДА(СВЕТЛИНА ДНЕВНА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Сите аури Небесни и Земни, како Сончевата и човечките на верниците и други форми во природата кои се носители на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на површината на Земјата, во своето постоење по место и по време имаат, на тоа свое позитивно ниво, процеси на светло позитивно зрачење и создаваат естетски вредности на победи, творби, дела, род и благодет, климатски животни услови и други резултати, или ги БИВАТ и ќе БИДАТ за тоа со кое се БАВАТ. Зборот БАВАТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на БА(ЗЕМНАТА) ВА(БОЖЕСТВЕНОСТ) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Од сè позитивно кажано за планетата Земја ни се разјаснува и презентира вечната непроменета состојба и дејство на површината на Земјата, која е основата на циклусното создавање, постоење и завршување на сите услови, процеси, форми, вредности и резултати на нејзиниот живот, како растителен и животински свет, или е БАЗАТА нивна. Зборот БАЗАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик

и го искажува постоењето на БА(ЗЕМНАТА) ЗА(ЗОРА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. ЗАЗОРЕНОСТА ЗЕМНА над ТЕМНИНАТА, негативноста, злото во природата и во луѓето на површината на планетата Мајка Земја секогаш е дело на Небото, на Таткото Небесен, кој е ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), или Сончевата аура во своите денски и годишни циклуси на изразување на површината на Земјата. Тој е БАЗАТА почетокот, основата, првопричината на сите позитивни случувања по место и по време на Земјата. Со секој нов, денски или годишен циклус, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во Небесниот и Земен простор прави светло позитивно возвишување и ВОЗВИШЕНОСТ денска и годишна со СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА и има силни процеси на светло позитивното зрачење на површината на ЗЕМЈАТА со кое се создаваат процеси на борба или БОРБАТА негова, процеси на творештво или РАБОТАТА негова по место и по време на постоење. Со процесите на БОРБАТА, по циклуси денски и годишни, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) постигнул победи над негативноста на ЗЕМЈАТА, темнината ноќна и студот зимски, како непотребно зло на процесите на живот на Земјата. Со процесите на БОРБАТА, на творештвото, на РАБОТА во денските и во годишните циклуси ги создава и позитивните полиња на: совршенството, убавината, вистината, правдата, љубовта, добрината, совеста, свеста, честа, чесноста, чистината, достоинството, доблеста, редот, мирот, мудроста, радоста, веселоста, среќата, слободата, богатството, одговорноста, дисциплината и многу други, како услови за живот. Со процесите на творештво, на РАБОТА во денските и во годишните циклуси, се создаваат творби, дела, род, благодет, услови за живот како естетски вредности или сите тие резултати значат непрекинат процес на живот на Земјата. Зборот БОРБАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на БО(ЗЕМНОТО) Р(СОНЦЕ) БА(ЗЕМНОТО) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот РАБОТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на РА(СОНЦЕТО) БО(ЗЕМНОТО) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата.

ПРОДОЛЖУВА